



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



| | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|---|
| 1 | Наслов на наставниот предмет | ПАРОПРОТЕТИКА | | | |
| 2 | Код | ССЗТПА5 | | | |
| 3 | Студиска програма | II циклус на стручни специјалистички студии за забни техничари | | | |
| 4 | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за Болести на устата и пародонтот | | | |
| 5 | Степен (прв, втор, трет циклус) | втор циклус | | | |
| 6 | Академска година / семестар | 1-ва година, I семестар | 7 | Број на ЕКТС кредити | 4 |
| 8 | Наставник | Наставници од Катедрата за Болести на устата и пародонтот | | | |
| 9 | Предуслови за запишување на предметот | нема | | | |
| 10 | Цели на предметната програма (компетенции): познавање на биолошката широчин на пародонтот во функција на изработка на квалитетни заботехнички и взаемната поврзаност на пародонтологијата со протетиката и ортодонцијата | | | | |
| 11 | Содржина на предметната програма: | | | | |
| | методски единици | | | часови | |
| | Пародонтологија, Протетика и Ортодонција | | | 2 | |
| | Билошка широчина на пародонтот и дентогингивален комплекс | | | 4 | |
| | Работ на коронките-биолошка широчина-дентогингивална унија | | | 4 | |
| | Естетска широчина, ефект на чадор и транспарентност | | | 2 | |
| | Линија на насмевка и нејзина класификација | | | 2 | |
| | Нарушување на интерденталната папила и протетички решенија | | | 2 | |
| | колоквум | | | 2 | |
| | Забнопротетички изработки и олузален трауматизам | | | 2 | |
| | Привремени протетички надоместоци и пародонтот | | | 2 | |
| | Мобилни и фиксни привремени протетички надоместоци и пародонт | | | 2 | |
| | Фиксни и мобилни ортодонтски надоместоци и пародонтот | | | 4 | |
| | Одржување на орална хигиена кај пациенти со протетички и ортодонтски надоместоци | | | | |
| колоквиум | | | 2 | | |
| вкупно | | | 30 | | |
| <u>Семинари(15 часа):</u> Ќе се обработуваат содржини кои се предаваат во склоп на теоретската настава, преку проектни и самостојни задачи на студентите. Наставата ќе се изведува во мали групи од по 10 студенти. | | | | | |
| Студијска истражувачка работа(СИР)(15 часа):Анализа на современи релевантни научно-истражувачки трудови од областа на паропротетиката | | | | | |
| 12 | Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (семинари) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС | | | | |
| 13 | Вкупен расположив фонд на време | 120 часа | | | |
| 14 | Распределба на расположивото време | Предавања-30 часа, семинари -15 часа, студијска истражувачка работа15 часа, подготовка за домашно учење и оценување-60 часа | | | |
| 15 | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |
| | | 15.2. | семинари и тимска работа | 15 часови | |
| 16 | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | 15 часови | |
| | | 16.3. | Домашно учење | 60 часови | |
| 17 | Начин на оценување | 17.1. | Тестови (2 теста по 25 бода) | 50 бодови | |
| | | 17.2. | Активност и учество на предавања и семинари-10 бодови; Семинарска работа /проект (презентација: писмена и усна)-10 бодови | 20 бодови | |



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



| | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|---|------------------------|--------|
| | | 17.3. | Завршен(усен) испит | 30 бодови | | |
| 18 | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 59 бода | | 5 (пет) (F) | | |
| | | од 60 до 67 бода | | 6 (шест) (E) | | |
| | | Од 68 до 75 бода | | 7 (седум) (D) | | |
| | | од 76 до 84 бода | | 8 (осум) (C) | | |
| | | од 85 до 93 бода | | 9 (девет) (B) | | |
| | | од 94 до 100 бода | | 10 (десет) (A) | | |
| 19 | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовна посета на предавања, семинари, активност на истите и освојување на минимум 42 бода од предвидените активности и од двата теста. Доколку студентот не освои минимум 42 бода, во следниот испитен рок ќе полага писмен дел од испитот(70 бода) и завршен испит(30 бода). | | | | |
| 20 | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик | | | | |
| 21 | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот | | | | |
| 22 | Литература | | | | | |
| | 22.1. | Задолжителна литература | | | | |
| | | Ред . бр. | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | | 1 | Linde J. | Klinicka parodontologija I implantologija | Nakladni zavod, Globus | 2004 |
| | | 2 | Herbert Fet all. | Parodontologija | NAKLADA SLAP | 2009 |
| 3 | Ивановски Ќ и др. | Пародонтологија за стручни забни техничари | Стоматолошки факултет | 2018 | | |
| 22.2. | Дополнителна литература | | | | | |
| | Ред . бр. | Автор | Наслов | Издавач | Година | |
| 1. | Carranza's | Clinical Periodontology | Saunders | 2011 | | |